

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 85

Год. LXV

Четврток, 9 јули 2009

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1553. Одлука за изменување на Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија.....	2	1561. Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии.....	16
1554. Указ бр. 1 од Претседателот на Република Македонија.....	2	1562. Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	29
1555. Одлука за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик.....	3	1563. Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко лице и начинот на нивната наплата.....	29
1556. Правилник за формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед.....	8	1564. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	29
1557. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	8	1565. Решение за изменување на Решението бр. 07-2092/14 од 3.10.2007 година за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	30
1558. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	9	1566. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	30
1559. Правилник за дополнување на Правилникот за условите за производство на тутунски производи.....	9	1567. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 178/2008 од 24 јуни 2009 година.....	30
1560. Правилник за постапките и методите за испитување на видови и сорти на земјоделски растенија и видовите и сортите на земјоделските растенија за кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност.....	10	1568. Одлука за избор на судија на Основен суд Гостивар.....	31
		1569. Одлука за избор на судии на Основен суд Прилеп.....	31

	Стр.		Стр.
1570. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје II – Скопје.....	32	1585. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	36
1571. Одлука за избор на судија на Основен суд Битола.....	32	1586. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот.....	36
1572. Одлука за избор на судии на Основен суд Охрид.....	32	1587. Општ колективен договор за изменување и дополнување на Општ колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.....	36
1573. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I – Скопје.....	32	1588. Колективен договор за изменување на Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата.....	37
1574. Одлука за избор на судија на Основен суд Тетово.....	33	1589. Список на постојани судски вештачи во Основен суд Гевгелија.....	37
1575. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола.....	33	1590. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни 2009 година.....	38
1576. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија.....	33	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1577. Одлука за избор на претседател на Основен суд Скопје I – Скопје.....	33	8. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/314/ЗНБП од 6 април 2009 година за обновување на Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени официјални личности од Белорусија.....	1-8
1578. Оглас за избор на судии на Основен суд Велес.....	34	Огласен дел	1-52
1579. Оглас за избор на судии на Основен суд Куманово.....	34		
1580. Оглас за избор на судии на Основниот суд Тетово.....	34		
1581. Оглас за избор на судија на Основен суд Гостивар.....	35		
1582. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	35		
1583. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	35		
1584. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	35		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1553.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 223 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 јули 2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), во членот 5 став 1 зборот „пет“ се заменува со зборот „шест“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3185/1
8 јули 2009 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1554.

У К А З Бр. 1

од 8 јули 2009 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006) и член 58 и 74 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007)

СЕ ПОСТАВУВА ЗА АГУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА ВО КАБИНЕТОТ НА НАЧАЛНИКОТ НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Полковник КОТЕСКИ ВАНЧО ГОРАНЧО

ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал,
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 1808965440020

До сега: заменик на командантот на 2. механизирана пешадиска бригада “А” во ЗОК, во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-358
8 јули 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1555.**

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК**

1. Со јавен повик ќе се додели концесија за вршење на детални геолошки истражувања за неметалични минерални сировини, металични минерални сировини, украсен камен и подземни води на локалитетите утврдени во Програмата за детални геолошки истражувања за 2009 година (Службен весник на Република Македонија, бр.83/09) и тоа:

I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- Т-1/1. минерална сировина шкрилец на локалитетот “Голем Рид” с. Калаузлија – Радовиш;
- Т-1/2. минерална сировина варовник на локалитетот “с. Доброшане” – Куманово;
- Т-1/3. минерална сировина кварц на локалитетот “Балталија” – Штип;
- Т-1/4. минерална сировина глина на локалитетот “Орљак” Студена Бара – Куманово;
- Т-1/5. минерална сировина варовник на локалитетот “Сурин” с. Рогачево – Јегуновце;
- Т-1/6. минерална сировина кварцен песок на локалитетот “Бабица” – Старо Нагоричане;
- Т-1/7. минерална сировина кварц на локалитетот “Крива Круша” с. Белутраци – Чашка;
- Т-1/8. минерална сировина варовник на локалитетот “Баир” с. Горно Оризари – Велес;
- Т-1/9. минерална сировина варовник на локалитетот “с. Јаболци” – Сопиште;
- Т-1/10. минерална сировина варовник на локалитетот “с. Требино” – Македонски Брод;
- Т-1/11. минерална сировина туларска глина на локалитетот “Катуниште – Болно” – Ресен;
- Т-1/12. минерална сировина песок на локалитетот “с. Брод” – Новаци;
- Т-1/13. минерална сировина варовник на локалитетот “Макреш – Бозов Дол” с. Долни Липовик – Конче;
- Т-1/14. минерална сировина варовник на локалитетот “Камен и Јанкулица” с. Градовци – Зелениково;
- Т-1/15. минерална сировина цементен лапорец на локалитетот “Страна Три Круши” Сопиште;
- Т-1/16. минерална сировина кварц на локалитетот “Гавраница – Бел Камен” – Чашка;
- Т-1/17. минерална сировина кварц на локалитетот “с. Груниште” – Новаци;
- Т-1/18. минерална сировина андезит на локалитетот “с. Горно Трогирци” – Карбинци;
- Т-1/19. минерална сировина песок и чакал на локалитетот “Ракита” с. Моин – Гевгелија;
- Т-1/20. минерална сировина варовник на локалитетот “Зелениковец – Говрлево” – Сопиште;
- Т-1/21. минерална сировина кварц на локалитетот “Долни Бубачи” – Чашка;
- Т-1/22. минерална сировина песок и чакал на локалитетот “с. Идризово” – Петровец;
- Т-1/23. минерална сировина песок и чакал на локалитетот “Доброшинци” – Василево;
- Т-1/24. минерална сировина дијатомејска глина на локалитетот “Попова Нива” с. Градец – Крива Паланка;
- Т-1/25. минерална сировина бентонитска глина на локалитетот “с. Ранковце” – Ранковце;
- Т-1/26. минерална сировина песок и чакал на локалитетот “с. Долно Лисиче” – Аеродром;
- Т-1/27. минерална сировина варовник на локалитетот “Дерин Деро” с. Радање – Карбинци;

- Т-1/28. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пештерница“ – Неготино;
- Т-1/29. минерална суровина песок, глина и лапорец на локалитетот „Пепелиште“ – Неготино;
- Т-1/30. минерална суровина кварц на локалитетот „Бадарица“ с. Отишино – Чашка;
- Т-1/31. минерална суровина песок на локалитетот „Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино;
- Т-1/32. минерална суровина песок на локалитетот „Врловица“ с. Варвара – Сопиште;
- Т-1/33. минерална суровина андезитски туф на локалитетот „Камлеш“ – Ранковце;
- Т-1/34. минерална суровина шкрилци на локалитетот „Почивало“ – Крива Паланка;
- Т-1/35. минерална суровина варовник на локалитетот „Краста“ с. Колари – Зајас;
- Т-1/36. минерална суровина песок и чакал на локалитетот с. Куклиш – Струмица;
- Т-1/37. минерална суровина глина на локалитетот „Виничко Поле“, – Винаца;
- Т-1/38. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Бонче“, – Прилеп;
- Т-1/39. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Голчели“, – Дојран;
- Т-1/40. минерална суровина варовник на локалитетот „Ласкарце“, – Сарај;
- Т-1/41. минерална суровина варовник на локалитетот „Вртекица“, с. Горно Количани – Гази Баба;
- Т-1/42. минерална суровина опалска бреча на локалитетот „с. Спанчево“, – Чешиново - Облешево;
- Т-1/43. минерална суровина глина на локалитетот „Ергела“, – Новаци;
- Т-1/44. минерална суровина кварцит на локалитетот „Црвен Камен“, – Липково;
- Т-1/45. минерална суровина кварц на локалитетот „Штавица“, – Прилеп;
- Т-1/46. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Возарци“, – Кавадарци;
- Т-1/47. минерална суровина кварц на локалитетот „Пржани“, – Кочани;
- Т-1/48. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Доброшинци“, – Василево;
- Т-1/49. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост“, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/50. минерална суровина доломит на локалитетот „Сушички Мост“, – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Капиново“, – Чашка;
- Т-1/52. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Лабуништа“, – Струга;
- Т-1/53. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Чајле“, – Гостивар;
- Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Форино“, – Гостивар;
- Т-1/55. минерална суровина варовник на локалитетот „Требински равени“, с. Суво Дол – Македонски Брод;
- Т-1/56. минерална суровина варовник на локалитетот „Долги Рид“, с. Суво Дол – Македонски Брод;
- Т-1/57. минерална суровина варовник на локалитетот „Кара Тарла“, с. Шашаварлија – Карбинци;
- Т-1/58. минерална суровина варовник на локалитетот „Камено Брдо“, с. Никоман – Карбинци;
- Т-1/59. минерална суровина варовник на локалитетот „Рамниште“, с. Вишни – Струга;
- Т-1/60. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Радање“, – Карбинци;
- Т-1/61. минерална суровина глина на локалитетот „с. Љубинци - с. Петралица“, – Ранковце;
- Т-1/62. минерална суровина туф на локалитетот „с. Трипатанци“, – Пробиштип;
- Т-1/63. минерална суровина песок на локалитетот „с. Моране“, – Петровец;
- Т-1/64. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Мало Рувци“, – Прилеп;
- Т-1/65. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Тополчани“, – Прилеп;
- Т-1/66. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Вепрчани“, – Прилеп;
- Т-1/67. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Горно Коњаре“, – Петровец;
- Т-1/68. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Извор“, – Чашка;
- Т-1/69. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Бигла“, – Делчево;
- Т-1/70. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Пелинце“, – Старо Нагоричане;

- T-1/71. минерална суровина кварц на локалитетот „Малиште“, – Ранковце;
- T-1/72. минерална суровина туф на локалитетот „Стари Лозја“, – Кратово;
- T-1/73. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Псача“, – Ранковце;
- T-1/74. минерална суровина кварц на локалитетот „Брија“, с. Мојанци – Арачиново;
- T-1/75. минерална суровина варовник на локалитетот „Цуцул“, с. Говрлево – Сопиште;
- T-1/76. минерална суровина туф на локалитетот „Караџин Крст“, с. Шопско Рудари – Кратово;
- T-1/77. минерална суровина варовник на локалитетот „Каратаж“, с. Горна Бањица – Гостивар;
- T-1/78. минерална суровина шкрилец на локалитетот „Радибуш“, – Ранковце;
- T-1/79. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Рогле“, – Желино;
- T-1/80. минерална суровина кварц на локалитетот „с. Селце“, – Крушево;
- T-1/81. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Горна Бањица“, – Гостивар;
- T-1/82. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово;
- T-1/83. минерална суровина кварц на локалитетот „Пчиња“ с. Коинци – Куманово;
- T-1/84. минерална суровина андезит и базалт на локалитетот „Никуштак“ с. Никуштак – Куманово;
- T-1/85. минерална суровина лапоровити варовници на локалитетот „Камник“ с. Кошево – Карбинци;
- T-1/86. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „Студеничани“ – Студеничани;
- T-1/87. минерална суровина песок и чакал на локалитетот „с. Трубарево“ – Гази Баба;
- T-1/88. минерална суровина варовник на локалитетот „с. Бохула“ – Кавадарци;

II - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

- T-2/1. минерална суровина бакар, злато, сребро, олово и цинк на локалитетот „Башибос - Бајрамбос“ – Дојран;
- T-2/2. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Кратово;
- T-2/3. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Кратово;
- T-2/4. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Пробиштип;
- T-2/5. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Кратово;
- T-2/6. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Пробиштип;
- T-2/7. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Пробиштип;
- T-2/8. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Пробиштип;
- T-2/9. минерална суровина бакар, злато и сребро на локалитетот „Плавица и Црн Врв“ – Пробиштип;
- T-2/10. минерална суровина никел на локалитетот „Ракле“ – Прилеп;
- T-2/11. минерална суровина олово, цинк, злато, сребро и бакар на локалитетот „Луке“ – Крива Паланка;
- T-2/12. минерална суровина никел и железо на локалитетот „Црна Тумба“ – Прилеп;
- T-2/13. минерална суровина олово и цинк на локалитетот „Аниште“ – Крива Паланка;
- T-2/14. минерална суровина хром на локалитетот „Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;
- T-2/15. минерална суровина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот „Коњско“ – Гевгелија;
- T-2/16. минерална суровина бакар, злато, сребро и др. на локалитетот „Иберли“ – Демир Капија;
- T-2/17. минерална суровина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот „Плавуш“ – Валандово;
- T-2/18. минерална суровина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот „Садиска Река“ – Крива Паланка;
- T-2/19. минерална суровина олово и цинк на локалитетот „Сокол - Тораница“ – Крива Паланка;

- Т-2/20. минерална сировина злато, бакар, сребро и др. на локалитетот “Серменин” – Гевгелија;

III - УКРАСЕН КАМЕН

- Т-3/1. минерална сировина мермер на локалитетот „Рамниште,, с. Никодин – Прилеп;
- Т-3/2. минерална сировина мермер на локалитетот “Црн Габер”, с. Бабино – Демир Хисар;
- Т-3/3. минерална сировина мермер на локалитетот “Кладник”, с. Козица – Другово;
- Т-3/4. минерална сировина гранит на локалитетот “Чашките”, с. Пештани – Прилеп;
- Т-3/5. минерална сировина травертин на локалитетот “Поличе”, с. Манастир – Прилеп;
- Т-3/6. минерална сировина мермер на локалитетот “Гробишта”, с. Палчиште – Боговиње;
- Т-3/7. минерална сировина оникс и травертин на локалитетот “Поле”, с. Бешиште – Прилеп;
- Т-3/8. минерална сировина мермер на локалитетот “Дуф” Маврово – Ростуше;
- Т-3/9. минерална сировина мермер на локалитетот “Рамниште”, с. Мелница – Прилеп;
- Т-3/10. минерална сировина мермер на локалитетот “Скрка”, с. Вепрчани – Прилеп;
- Т-3/11. минерална сировина мермер на локалитетот “Џуцулето”, с. Вепрчани – Прилеп;
- Т-3/12. минерална сировина мермер на локалитетот “Тумба”, с. Беловодица – Прилеп;
- Т-3/13. минерална сировина мермер на локалитетот “Гумниште”, с. Беловодица – Прилеп;
- Т-3/14. минерална сировина мермер на локалитетот “Голем Раст”, с. Бешиште – Прилеп;
- Т-3/15. минерална сировина мермер на локалитетот “Мала Скрка”, с. Бешиште – Прилеп;
- Т-3/16. минерална сировина мермер на локалитетот “Краста”, с. Дебреште – Долнени;
- Т-3/17. минерална сировина мермер на локалитетот “с. Радово” – Демир Хисар;
- Т-3/18. минерална сировина мермер на локалитетот “Дебреште” – Кавадарци;
- Т-3/19. минерална сировина мермер на локалитетот “Вуксан” – Куманово;
- Т-3/20. минерална сировина мермер на локалитетот “Марков Стап” – Кавадарци;

IV - ПОДЗЕМНИ ВОДИ

- Т-4/1. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Леково” Пештерица – Прилеп;
- Т-4/2. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Герекарица” с. Варвара – Сопиште;
- Т-4/3. минерална сировина геотермална вода на локалитетот “с. Негорци” – Гевгелија;
- Т-4/4. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Голешница” с. Царев Двор – Ресен;
- Т-4/5. минерална сировина подземна вода на локалитетот “с. Габрово” – Струмица;
- Т-4/6. минерална сировина минерална вода и гас CO₂ на локалитетот “с. Пирок” – Боговиње;
- Т-4/7. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Панчарица”, с. Бачишта - Зајас;
- Т-4/8. минерална сировина подземна вода на локалитетот “с. Драгожел” – Кавадарци;
- Т-4/9. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Маркови Кули” – Кавадарци;
- Т-4/10. минерална сировина подземна вода на локалитетот “с. Гари” – Дебар;
- Т-4/11. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Клисе Баир” – Штип;
- Т-4/12. минерална сировина подземна вода на локалитетот “с. Лешок” – Теарце;
- Т-4/13. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Рушена црква”, с. Ничипур – с. Нистрово, Маврово - Ростуше;
- Т-4/14. минерална сировина подземна вода на локалитетот “Михајлова ливада”, с. Ничипур, Маврово - Ростуше;
- Т-4/15. минерална сировина подземна, минерална, термоминерална и термална вода на локалитетот “Мала Боска - Топлак”, с. Николиќ – Дојран;
- Т-4/16. минерална сировина подземна, минерална, термоминерална и термална вода на локалитетот “Виничка Вада” – Кочани;

2. Јавниот повик ќе се организира и спроведе како постапка за доделување концесија со отворен повик.
3. Јавниот повик од точка 1 на оваа одлука го објавува Комисија за спроведување на постапка за доделување концесија формирана од страна на министерот за економија.
4. По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини со јавен повик Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.
5. Министерот за економија ќе ја формира Комисијата од точка 3 на оваа одлука во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2999/1
30 јуни 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 1556.

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008), министерот за внатрешни работи, до-
несе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИЦАТА ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налепницата за извршен технички преглед на возило (во натамошниот текст: налепницата), со која се означува рокот на важноста на извршениот технички преглед.

II. ФОРМА НА НАЛЕПНИЦАТА

Член 2

Налепницата е во форма на правоаголник со заоблени агли и со димензии 85мм. х 54мм.

Налепницата од став 1 на овој член е двослојна и е составена од основен слој (3D Hintergrund) и завршен слој (2D Vordergrund).

На целата површина на основниот слој на налепницата има контури на знамето на Република Македонија во зелена боја.

Основниот слој од став 3 на овој член е поделен на два правоаголника.

Првиот правоаголник од основниот слој на налепницата е безбоен, со димензии 25,4мм. х 54мм. и на целата негова површина испечатени се контури на знамето на Република Македонија, кои претставуваат линии со зумиран динамички ефект. Во долниот среден дел, се наоѓа меѓународна ознака на Република Македонија „МК“ во црвена боја, која се прелева во жолта боја, со димензии 8 мм. х 19 мм.

Вториот правоаголник од основниот слој на налепницата е со димензии 59,6мм. х 54мм. и на целата негова површина има дијагонално прелевање на бои со ефект на сјај од огледало.

Завршниот слој на налепницата е поделен на два правоаголника.

Првиот правоаголник од завршниот слој на налепницата е со димензии 25,4мм. х 54мм. и на целата негова површина испечатено е знамето на Република Македонија во форма на правоаголници со димензии 5.1 мм. х 10 мм., кои се меѓусебно раздвоени со четири вертикални и осум хоризонтални заштитни линии со дебелина од 1мм. кои се прелеваат од светло сива во темно сива боја.

Вториот правоаголник од завршниот слој на налепницата е со димензии 59,6мм. х 54мм. во бела боја.

III. СОДРЖИНА НА НАЛЕПНИЦАТА

Член 3

Во горниот среден дел на правоаголникот од членот 2 став 6 на овој правилник, се внесува податок за календарската година до која трае важноста на извршениот технички преглед, а под него во десниот дел се внесува податок за месецот до кој трае важноста на извршениот технички преглед и под него се внесува податок за денот до кој трае важноста на извршениот технички преглед.

Податокот за календарската година од ставот 1 на овој член е со димензии 53.8мм х 18мм, а податоците за месецот и денот се со димензија 20.8мм х 14.2мм.

Во левиот дел на правоаголникот од членот 2 став 6 на овој правилник, под податокот за календарската година, се внесуваат следните податоци:

- ознаки на регистарска таблица;
- број на решение на овластеното правно лице за вршење технички преглед;
- број на шасија на возилото;
- тип и марка на возилото и
- боја на возилото.

Податоците од ставовите 1 и 3 на овој член се печатат со термален печатар, кој по нивното печатење ја прекрива целата површина на основниот слој на налепницата со прозирна заштитна термална фолија.

Член 4

Налепницата е дадена во образецот 1 кој е составен дел на овој правилник.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува по една година од денот на неговото влегување во сила.

Бр. 14.1-41576/1
23 јуни 2009 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Образец бр. 1



МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1557.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за финансии на ден 15.06.2009 година издава

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

1. На Друштвото за трговија и услуги МИКРО КРЕДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ ДОО Скопје, ул. „Вељко Влаховик“ бр. 26, Скопје, со единствен матичен број на субјектот 6409431, му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-14566/2
15 јуни 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

1558.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за финансии на ден 09.06.2009 година издава

Д О З В О Л А ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

1. На Друштвото за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО увоз-извоз Скопје, бул. „Илинден“ бр.3/1, со единствен матичен број на субјектот 6178359, му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-13344/3
9 јуни 2009 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1559.

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06 и 88/08), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС- ЛОВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за условите за производство на тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/07) во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член просторот за производство на тутун за наргиле, наместо оддел за изработка и пакирање на цигари треба да има оддел за дозирање и пакирање на тутун за наргиле.“

Член 2

Во член 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За производство на тутун за наргиле се применува само основата технолошка линија за припрема на тутунот“.

Член 3

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Основната технолошка линија за припрема на тутунот за наргиле се состои од:

- уреди за континуирано додавање и разлистување на тутунот;
- уреди за кондиционирање на тутунот со опрема за контрола и регулација на влагата;
- опрема за одлежување и дозирање на кондициони- раниот тутун;

- машина за режење на тутунот со регулација на ре- зот од 5 до 10 мм и опрема за собирање на режаниот тутун“.

Член 4

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи:

„Член 12-а

Одделот за дозирање и пакирање на тутун за наргиле се состои од линија за дозирање на тутунот за наргиле и линија за пакирање на тутунот за наргиле.“

Член 5

По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи:

„Член 13-а

Линијата за дозирање на тутун за наргиле се состои од машина за дозирање на тутунот во алуминиумски чаши, пластични кеси или пластични кутии.“

Член 6

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи:

„Член 14-а

На машината за дозирање на тутун за наргиле треба да постои контрола на дозираната маса за секое пакува- ње.“

Член 7

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи:

„Член 15-а

Линијата за пакирање на тутун за наргиле се состои од:

- машина за пакување во поединечна картонска ам- балажа на производот со уред за поставување на кон- тролни (акцизни) маркици;
- машина за целофанирање и групно пакување на производот.“

Член 8

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи:

„Член 16-а

На линијата за пакирање на тутунот за наргиле тре- ба да постојат контроли на:

- присутноста на надворешна обвивка;
- присутноста на контролна маркица;
- присутноста на врпца за отворање на паклицата;
- присутноста на обвивен филм на паклицата;
- присутноста на обвивка на штеката;
- присутноста на сите паклици во штеката.“

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- лика Македонија“.

Бр. 11-4181/5
24 јуни 2009 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****1560.**

Врз основа на член 40 став 7 и член 59 став 5 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/06 и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОСТАПКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА И ВИДОВИТЕ И СОРТИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНА И УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат постапките и методите за испитување на видовите и сорти на земјоделски растенија, како и видови и сорти на земјоделски растенија за кои не е потребно испитување на производна и употребна вредност.

II. ПОСТАПКИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТАТА**Член 2**

(1) Постапката за испитувањето на новите сорти земјоделски растенија отпочнува со поднесување на Пријава за испитување на производната и употребната вредност на нови сорти земјоделски растенија (во понатамошниот текст: Пријава) од страна на домашни и странски правни и физички лица до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за семенски и саден материјал (во понатамошниот текст: Управа).

(2) Пријавата која се поднесува за секоја сорта посебно е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Испитување на нови сорти земјоделски растенија се врши кај следните видови земјоделски растенија:

- житни растенија;
- фуражни растенија и репа;
- растенија за производство на влакно и масло и
- градинарски растенија.

Член 4

Овластените правни лица за вршење на испитување на нови сорти земјоделски растенија треба да:

- се независни и непристрасни во однос на пријавувачите за кои го вршат испитувањето;
- ја гарантираат службената тајност и доверливост на податоците;
- имаат во работен однос доволен број на помошно технички кадар со искуство кое е потребно во поглед на видот или група растенија кои се предмет на испитување, како и во поглед на обемот на задачите предвидени за испитување на видовите и сортите од земјоделски растенија;
- имаат обезбедено соодветен административен простор во кој се вршат дејностите;
- имаат соодветно опитно поле и лаборатории за квалитетно извршување на испитувањата на видовите и сортите;
- имаат обезбедено соодветна техничка опрема (трактори со дополнителна механизација, опитни комбјани, опитни сеалки и сл.).

Член 5

По приемот на Пријавата од страна на Управата, овластените правни лица за вршење на испитувањата на нови сорти земјоделски растенија, ги извршуваат најмалку следните испитувања со примена на методи за утврдување на:

- принос на сортата;
- отпорност на сортата на позначајни болести и штетници;
- реагирање на сортата на надворешните фактори;
- карактеристики на квалитетот на сортите.

Член 6

Постапката за испитувањето на производната и употребната вредност на сортата се врши на опитно поле и во лабораторија врз обезбедениот семенски материјал, од страна на овластените правни лица за вршење на испитувањето.

Член 7

(1) Испитувањата за одобрување за воведување во производство на нова сорта на земјоделски растенија траат две години.

(2) Испитувањето на сортите на земјоделските растенија во затворен простор односно оранжерии трае една година.

(3) Заради адаптирање на пријавената сорта на домашно почвено- климатски услови и примена на одредени специфични агротехнички мерки, периодот на испитување од став 1 на овој член може да се продолжи за една година.

Член 8

Овластените правни лица за вршење на испитување на новите сорти земјоделски растенија, по извршените испитувања согласно членот 5 од овој правилник, до Управата доставуваат писмен извештај за извршени испитувања.

Член 9

Врз основа на извршените испитувања во поле и во лабораторија и добиените резултати од испитувањата на сортата, Управата дава предлог со стручно мислење до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за донесување на решение за воведување или за одбивање на воведување на сортата во производство.

III. ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНАТА И УПОТРЕБНАТА ВРЕДНОСТ**Член 10**

(1) Кај видовите односно сортите увезени од друга држава испитувања на производната и употребната вредност на сортата не се вршат, доколку пријавувачот заедно со пријавата на сортата за испитување, до Управата достави доказ за извршено испитување во официјални организации во земјата извозничка или во друга земја.

(2) Доколку пријавувачот не достави валиден документ за извршено испитување на производната и употребната вредност на сортата (VCU-тест), испитувањата се вршат согласно член 7 од овој правилник.

(3) Сортите од Европската заедничка сорта листа не се испитуваат.

Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-8766/1
6 јули 2009 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Прилог

**ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
Ул Ленинова бр. 2**

П Р И Ј А В А Б Р. _____

**За испитување на производната и употребната вредност на нова сорта
земјоделски растенија (VCU-test)**

1. Пријавувач (име и адреса на пријавувачот): _____

2. Дата на пријавување: _____

3. Вид растение и латински назив: _____

4. Предлог име на сорта за новосоздадена домашна сорта: _____

5. Име на странска сорта: _____

6. Име на сортата регистрирана во други земји (наведи кои): _____

7. Име на творецот на сортата, организацијата, односно странската фирма каде
сортата е создадена: _____

8. Име и презиме на работници кои учествувале во создавањето на новата сорта:

- _____ %
- _____ %
- _____ %

9. Сортата е пренесена на подносителот на барањето по основ на договор односно наследување или друг начин (да се наведе кој): _____

10. Почетна година за работа на создавање на сорта: _____

11. Цел и намена на оплеменетата сорта: _____

12. Изворен материјал, име и потекло, а кај хибридите-родителски линии и нивните особини и начина на нивното добивање (создавање): _____

13. Опис на процесот на стварање на сортите: _____

14. Почетен материјал и негово размножување за новосоздадени сорти: _____

15. Посебни забележувања кои се однесуваат на процесот на создавањето на сортата: _____

16. Должина на вегетација на сортата: _____

17. Податоци за квалитетот на сортата и нејзини други значајни својства: _____

18. Принос и квалитет на приносот: _____

19. Отпорност на растителни болести: _____

20. Отпорност на високи и ниски температури: _____

21. Други елементи кои влијаат на зголемувањето и квалитетот на приносот: _____

22. Значајни својства во кој сортата ја надминува стандардната сорта за дадена намена: _____

23. Специфични својства на сортата кои ја прават различна од стандардната сорта: _____

24. Име на слична сорта и во што се разликува: _____

25. Дали сортата е заштитена и под кое име и во која земја: _____

26. Во кој земја и во кои реони сортата е распространета и од кога: _____

27. Основно почвено климатски карактеристики во реонот каде сортата е распространета: _____

28. Морфолошки својства на сортата: _____

29. Општ изглед на растенијата: _____

30. Стебло: цврстина, дебелина должина на интернодија, површина, обраснатост со влакненца, бокорење, боја, висина и друго: _____

31. Лист: боја, должина, ширина, форма, боја, влакнетост, лице и опачина, сјај, нерватура, петелка на листот, ивица и друго: _____

32. Цвет: големина, форма, боја, мирис и друго: _____

33. Плод: форма, големина, боја (во зелена и зрела состојба) фертилност, број на класчиња во клас, плодност на класот, број редови на клипот, затвореност со осила/лупеница/ или не и други, кај класовите клипот мешунката, бобинка, лушпа, коскено овошје: _____

34. Семе: големина, форма, боја, нежност на обвивката површина, апсолутна тежина, хектолитарска тежина, разварување, пресек, хемиски состав, тврдост и други: _____

35. Други репродукциони органи: форма. Распоред на окца, разгранетост, подем на растење кај коренесто кртолестите делови под земја, разварување, содржина на скроб, сува материја, шеќери и останати хемиски состојки кај кртолите, корените и друго: _____

36. Расположлива количина на репродукционен материјал во кг. парчиња и друго: _____

37. Во кој локалитет творецот на сортата бара да му се испитува сортата (име на локалитет): _____

Место: _____

датум: _____

Пријавувач

*Пополнувањето на колоните во
образецов да се прилагодат
спрема видот на културата*

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1561.**

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07), министерот за здравство во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на класификација и означување на опасни хемикалии.

Член 2

Опасните хемикалии утврдени во Законот за хемикалии, во смисла на овој правилник се супстанции и микстури на активни компоненти (во натамошниот текст: супстанции и микстури).

Член 3

Одредбите на овој правилник не се применуваат на:

1. радиоактивни супстанции и микстури;
2. супстанции и микстури кои се предмет на царински надзор, доколку не подлежат на третман или преработка, а се наоѓаат во привремен склад, слободна зона или слободен склад и истите подлежат на повторен извоз или се во транзит;
3. не изолирани меѓупроизводи;
4. супстанции и микстури кои служат за научно истражување и развој, а кои не се ставени во промет, доколку се употребуваат под контролирани услови во согласност со согласност со прописите за заштита при работа и заштита на животната средина;
5. отпадот како што е дефиниран во Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 103/08);
6. супстанции и микстури во одредени форми, кои се во завршена состојба, а се наменети за крајните корисници:
 - медицински производи,
 - ветеринарни медицински производи,
 - козметички производи,
 - медицински помагала кои се инвазивни или се во директен физички контакт со човечко тело,
 - храна и прехранбени производи и кога се употребуваат како додаток за прехранбени производи, како зачин за прехранбени производи, како додаток за исхрана и за прехрана на животни.
7. воздушен, патен, железнички превоз на супстанции и микстури, во случаите кога се соодветно означени согласно член 9 од Правилникот за начинот на пакување на опасните хемикалии.

Член 4

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „класа на опасност“ значи вид на физичка опасност, опасност по здравјето на луѓето и животната средина;
2. „категиорија на опасност“ значи поделба на критериумите во посебна класа на опасност, со специфицирање на сериозноста на опасноста;
3. „пиктограм на опасност“ значи графичка композиција која вклучува симбол и други графички елементи, како што се граници, позадинска шема или боја кои се наменети да прикажат некоја посебна информација за соодветна опасност;

4. „сигнален збор“ значи збор кој укажува на релативно ниво на сериозност од опасноста и има за цел да го предупреди читачот за опасноста.; Се разликуваат две два сигнални збора:

- „опасност“ значи сигнален збор кој укажува на по-сериозните категории на опасност;

- „предупредување“ значи сигнален збор кој укажува на помалку сериозните категории на опасност;

5. „изјава за опасност“ значи фраза назначена за класа и категорија на опасност која ја опишува природата на опасноста од опасните супстанции или микстури, а доколку е можно го вклучува и степенот на опасност;

6. „изјава за претпазливост“ значи фраза која ги опишува препорачаните мерки за минимизирање или спречување на негативните ефекти кои произлегуваат од изложување на опасни супстанции или микстури за време на нивната употреба или отстранување;

7. „UN RTDG (ПОНТОС)“ значи Препораки на Обединетите Нации за Транспорт на Опасни Стоки;

8. „микстура“ значи мешавина или раствор составен од две или повеќе супстанции;

9. „смеса“ (легура) значи мешавина од метални материјали, хомогени на макроскопско ниво која се состои од два или повеќе елементи кои се комбинирани на начин кој не дозволува одделување по механички пат; смесите се сметаат за микстури во смисла на овој правилник;

10. „артикл“ значи таков предмет кој во текот на производството добива облик, површина или дизајн кој повеќе ја одредува неговата функција отколку неговиот хемиски состав;

11. „мономер“ значи супстанција која е способна за формирање на ковалентни врски со низа дополнителни слични или различни молекули, под услови на релевантни реакции за формирање на полимери кои се употребуваат во одреден процес;

12. „меѓупроизвод“ значи супстанца која е произведена, искористена или употребена за хемиска преработка со цел да се трансформира во друга супстанца супстанција (во натамошниот текст: синтеза);

13. „не изолиран меѓупроизвод“ значи меѓупроизвод кој за време на синтеза не е намерно отстранет (освен за земање на примероци) од опремата во која се врши синтезата. Таквата опрема вклучува реакционен сад, негова помошна опрема, како и било која опрема низ која супстанцијата минува за време на континуираниот тек, како и цевките за пренос од еден сад во друг за наредниот реакционен чекор. Тука не спаѓаат садови во кои се складира супстанцијата после производството;

14. „научни истражувања и развој“ значи научни експерименти, анализи или хемиски истражувања кои се вршат под контролирани услови;

15. „набавувач“ значи секој производител, увезувач, дистрибутер или останат корисник кој става супстанција (самостојна или во микстура) или микстура во промет;

16. „увозник/извозник“ значи секое правно и физичко лице во Република Македонија кое е одговорно за увоз/извоз;

17. „увоз/извоз“ значи физичко претставување пред надлежниот царински орган на територија на Република Македонија;

18. „останати корисници“ значи правни и физички лица во Република Македонија, освен набавувачите, кои употребуваат супстанции (било самостојни или во микстура) во рамки на нивните дејности;

19. „производител на артикли“ значи секое правно и физичко лице кое прави или составува артикли во рамки на Република Македонија;

20. „дистрибутер“ значи секое правно и физичко лице во Република Македонија, вклучувајќи и трговец на мало, кој за трети лица само складира и става во промет супстанции (самостојна или во микстура);

21. „пресечна вредност“ (thresh hold) значи праг за класифицирана примеса, адитив или индивидуален конституент во супстанција или микстура, која доколку се надмине, ќе се земаат во предвид за одредување дали супстанцијата или миксурата ќе се класифицираат;

22. „концентрациона граница“ значи праг за класифицирана примеса, адитив или индивидуален конституент во супстанција или микстура кој овозможува класифицирање на супстанцијата или миксурата;

23. „диференцирање“ значи разграничување во рамки на класи на опасност во зависност од начинот на изложеност или природата на ефектите;

24. „М-фактор“ значи фактор за умножување. Се применува за класификација на микстура која содржи супстанција опасна по водена средина (според акутната и хроничната токсичност). М-факторот се добива преку методот на собирање.

I. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ

Член 5

Супстанциите и миксурите кои се физички опасни или опасни по здравјето на луѓето и животната средина, пред да се стават во промет од страна на набавувачите се класифицираат врз основа на националната листа на класифицирани супстанции и важечката EINECS листа на класифицирани супстанции кои се во промет на Европската унија, доколку супстанциите и миксурите се класифицирани по оваа листа и согласно Законот за хемикалии, за супстанциите и миксурите кои не се содржани во овие листи.

Член 6

Начинот на класифицирање на супстанциите и миксурите според степенот на опасност се врши преку:

1. Идентификација и прегледување на информации, и тоа:

- идентификација и прегледување на достапни информации за супстанции,
- идентификација и прегледување на достапни информации за микстури,
- тестирање врз животни или луѓе и
- генерирање на нови информации за супстанции и микстури.

2. Евалуација на информации за опасност и одлука за класификација, и тоа:

- евалуација на информации за опасност на супстанции и микстури,
- концентрациони граници и М-фактори за класифицирање на супстанции и микстури,
- просечни вредности,
- посебни случаи кои бараат натамошна евалуација,
- одлука за класифицирање на супстанции и микстури,
- посебни правила за класификација на микстури,
- ревизија на класификацијата за супстанции и микстури и
- класификација на супстанции кои се вклучени во ЕУ инвентарот.

1. Идентификација и прегледување на информации

1.1 Идентификација и прегледување на достапни информации за супстанции

Член 7

Од страна на набавувачите се идентификуваат релевантните достапни информации за определување дали супстанцијата претставува физичка опасност или е опасна по здравјето на луѓето и животната средина, а особено ќе ги идентификуваат:

- податоците добиени во согласност со било кој од методите назначени во член 10 од овој правилник;
- епидемиолошките податоци и искуство за ефектите врз луѓето, како што се стручни податоци и податоци од базите на податоци за несреќи;
- било кои нови научни информации;
- други информации според EU REACH (СИСТЕМ-предлог) Регулотива 1907/2006 (www.hemikalii.com.mk) (во натамошниот текст: Регулотивата), или признаени меѓународни хемиски програми.

Информациите од став 1 на овој член ќе се однесуваат на формите или физичката состојба во која супстанцијата е ставена во промет и во која се очекува да се користи.

Од страна на набавувачите се прегледуваат информациите за да се определи нивната, веродостојност и научно издржаност за да може да се употребат при евалуацијата на информациите за опасност.

1.2 Идентификација и прегледување на достапни информации за микстури

Член 8

Набавувачите на микстури ги идентификуваат соодветните достапни информации за миксурата или за супстанцијата која се содржи во миксурата, за да се определи дали миксурата претставува физичка опасност или е опасна по здравјето на луѓето и животната средина, а особено ќе ги идентификуваат:

- податоци за миксурата или за супстанцијата која ја содржи, добиени во согласност со било кој од методите назначени во член 10 од овој правилник;
- епидемиолошки податоци за миксурата или за супстанцијата која ја содржи и за искуството за ефектите врз луѓето, како што се стручни податоци и податоци од базите на податоци за несреќи;
- други информации за миксурата или за супстанцијата која ја содржи според EU REACH Регулотива 1907/2006;
- други информации за миксурата или за супстанцијата која ја содржи, генерирани според признаени меѓународни хемиски програми.

Информациите од став 1 од овој член ќе се однесуваат на формите или физичката состојба во која супстанцијата е ставена во промет и во која се очекува да се користи.

Набавувачите ги прегледуваат информациите за да се определи нивната адекватност, веродостојност и научна издржаност за да може да се употребат при евалуацијата на информациите за опасност.

За евалуација на миксурите за „мутагеност“, „карциногеност“, и „репродуктивна токсичност“, класите на опасност од прилог бр. 1, дел 3 точки 5.3.1, 6.3.1 и 7.3.1 од барањето за класифицирање и означување на опасни супстанции и микстури, набавувачите за супстанцијата во миксурата ќе ги користат само релевантните достап-

ни информации од став 1 на овој член. Во предвид ќе бидат земени и достапните податоци од тестирање на микстурата, кои ќе покажат мутагени, канцерогени или токсични репродуктивни ефекти кои не биле идентификувани во податоците за индивидуалните супстанции.

За евалуација на миксурите за „биоразградливост и биоаккумуляција“ во класа на опасност – „опасни по водната средина“ од прилог бр. 1, дел 4 точка 1.2.8 од барањето за класифицирање и означување на опасни супстанции и миксури, набавувачите ќе ги користат само релевантните достапни информации за супстанцијата во микстурата од став 1 на овој член.

Кога податоците од тестирање на микстурата од став 1 на овој член не се достапни или пак податоците се неадекватни, набавувачите ќе употребуваат други достапни информации за индивидуални супстанции или слични миксури кои може да се сметаат за важни за одредување дали микстурата е опасна. Во овој случај тие ќе треба да се осигураат дека информацијата е адекватна и веродостојна за евалуација според член 11 од овој правилник.

1.3 Тестирање врз животни или луѓе

Член 9

При класифицирањето на супстанциите и миксурите кога се вршат нови тестирања, тестови врз животни ќе се прават само кога нема друга алтернатива која ќе овозможи адекватни и веродостојни податоци. Не може да се прават тестови врз не-човечки примати (на пример: мајмуни-шимпанза, орангутани ...) и врз луѓе.

При класифицирањето на супстанциите и миксурите може да се употребат податоците добиени од други извори, како што се клинички студии.

1.4 Обезбедување на нови информации за супстанции и миксури

Член 10

За да се определи дали супстанциите или миксурите претставуваат опасност по здравјето на луѓето или животната средина, набавувачите може да вршат нови тестирања, доколку се искористени сите начини за генерирање на информации.

За да се определи дали супстанциите или миксурите претставуваат физичка опасност, набавувачите ќе ги вршат тестирањата, освен ако веќе постојат адекватни и достапни информации.

Тестовите од став 1 на овој член ќе се вршат во согласност со:

- методите за тестирање согласно Регулатива или во согласност со други меѓународни методи за тестирање одобрени од страна на Агенцијата;

или

- меѓународни признаени научни принципи или методи верифицирани според интернационални процедури.

Во случаите кога набавувачите вршат нови екотоксични и токсични тестирања и анализи, истите ќе се вршат во согласност со начелата на добрата лабораториска практика или други меѓународни стандарди одобрени од Агенцијата и одредбите за заштита на животни кои се употребуваат за испитување и други научни цели.

Тестовите кои се вршат за класифицирање на супстанциите и миксурите, ќе се вршат за супстанција или микстура во онаа форма или физичка состојба во која тие се ставени во промет и во која ќе се употребуваат.

2. Евалуација на информации за опасност и класификација на супстанциите и миксурите

2.1 Евалуација на информации за опасност на супстанции и миксури

Член 11

Од страна на набавувачите на супстанција или микстура се евалуираат информациите идентификувани поглавјето 1. од овој правилник, со применување на критериуми за класификација за секоја класа на опасност или диференцијација од дел 2 до 5 од Барањето, на начин да се осигураат дека опасноста е поврзана со супстанцијата или микстурата.

При евалуација на достапни податоци од тестирање на супстанции или миксури, кои се добиени со методи на тестирање различни од оние во член 10, од страна на набавувачите ќе се споредат методите на тестирање добиени со оние од член 10 од овој правилник за да утврдат дали употребата на тие методи на тестирање влијае врз евалуацијата од став 1 на овој член.

Кога на достапните идентификувани информации критериумите не може директно да се применат, од страна на набавувачите ќе се изврши евалуација преку примена на принципи за одредување на важноста на доказите и експертско мислење согласно дел 1, точка 1.1 од Барањето, мерејќи ги сите достапни информации кои имаат влијание врз детерминирање на опасноста на супстанцијата или микстурата, согласно доказите кои се применуваат кога тестирањето не е научно неопходно.

Доказите можат да бидат прифатени доколку потекнуваат од неколку независни извори на информации што води кон претпоставка/заклучок дека супстанцијата има или нема одредено опасно својство, додека информациите од секој поединечен извор не се доволни за поддршка на ова мислење.

Доказите можат да бидат прифатени и доколку потекнуваат од новоразвиени методи на тестирање, а кои сè уште не се вклучени како методи на тестирање во член 10 од овој правилник или доколку потекнуваат од меѓународен метод на тестирање одобрен од страна на Агенцијата како соодветни.

Ако постојат доволно убедливи докази за присуство или отсуство на одредено опасно својство се избегнува дополнително тестирање на тоа својство врз 'рбетни животни и каде што не се вклучени 'рбетни животни.

Кога е достапна само информацијата од член 8 од овој правилник, набавувачите за евалуација ќе користат премостувачки принципи од дел 1, точка 1.3 и точките 1 – 3.10.2 од дел 3 и точките 1 – 4.1.4 од дел 4 од Барањето.

Кога информацијата не дозволува примена на премостувачки принципи, принципи за употреба на експертско мислење и одредување на важноста на доказите од дел 1 од Барањето, набавувачите, за евалуација ќе користат други методи кои се опишани во секоја точка од деловите 3 и 4 од Барањето.

Кога се евалуираат информациите за да се изврши класификација, набавувачите ќе ги имаат во предвид формите или физичката состојба во која супстанцијата или микстурата се ставени во промет или во која се смета дека ќе се користат.

2.2 Концентрациони граници и М-фактори за класифицирање на супстанции и микстури

Член 12

Специфични концентрациски граници и генерички концентрациски граници се граници кои се назначени на супстанцијата и кои индицираат на праг над кој присуството на таа супстанција во друга супстанција или микстура како идентификувана примеса, адитив или индивидуален конституент води кон класифицирање на супстанцијата или миксурата како опасна.

Од страна на набавувачите ќе бидат поставени специфичните концентрациски граници кога адекватните и научно веродостојните информации покажуваат дека опасноста од супстанцијата е евидентна кога супстанцијата е присутна на ниво под концентрациите назначени за било која класа на опасност од дел 2 од Барањето, или под генеричките концентрациони граници назначени за било која класа на опасност од деловите 3 до 5 од Барањето.

По исклучок, специфичните концентрациски граници може да бидат поставени од набавувачите кога имаат адекватни и научно веродостојни информации кои покажуваат дека опасноста од супстанцијата која е класифицирана како опасна не е евидентна на ниво над концентрациите назначени за релевантните класи на опасност од дел 2 од Барањето, или над генеричките концентрациони граници назначени за релевантните класи на опасност од дел 3 до 5 од Барањето.

Од страна на набавувачите ќе се воспостават М-фактори за супстанции кои се класифицирани како опасни за водената средина, акутна категорија 1.

Специфичните концентрациски граници нема да бидат поставени за хармонизирани класи на опасност или диференцијации за супстанции кои се вклучени во дел 3 од Барањето.

М-факторите нема да бидат поставени за хармонизирани класи на опасност или диференцијации за супстанции кои се вклучени во дел 3 од Барањето, за кои веќе се назначени М-фактори во тој дел.

Кога во дел 3 од Барањето, не е назначен М-фактор за супстанции кои се класифицирани како опасни за водената средина, акутна категорија 1 или хронична категорија 1, тогаш набавувачите ќе воспостават М-фактори врз основа на достапните информации. Кога миксурата заедно со супстанцијата е класифицирана од страна на набавувачите со употреба на методот на собирање, во тој случај ќе се употребува М-факторот.

При поставување на специфичните концентрациски граници или М-факторите, набавувачите ќе ги земат во предвид специфичните концентрациски граници или М-факторите за таа супстанција кои биле вклучени во инвентарот за класифицирање и означување.

Специфичните концентрациски граници поставени согласно став 1 на овој член ќе имаат предност над концентрациите во релевантните сектори од дел 2 од Барањето, или генерички концентрациски граници за класификација во, деловите 3 до 5 од Барањето.

2.3 Пресечни вредности

Член 13

Кога супстанцијата содржи друга супстанција, која е класифицирана како опасна, било во форма на идентификувана примеса, адитив или индивидуален состав, тогаш за целите на класификација овие ќе бидат земени во предвид, доколку концентрацијата на идентифи-

куваната примеса, адитив или индивидуален состав е еднаква или поголема од применливата пресечните вредности според став 3 на овој член.

Кога микстура содржи супстанца која е класифицирана како опасна, било како компонента или во форма на идентификувана примеса, адитив, ќе се земе во предвид за целите на класификација, доколку концентрацијата на таа супстанца е еднаква или поголема од применливата пресечните вредности според став 3 на овој член.

Пресечната вредност од ставовите 1 и 2 на овој член ќе биде определена како што е прикажано во дел 1 точка 2.2. од Барањето.

2.4 Посебни случаи кои бараат понатамошна евалуација

Член 14

Кога својствата или резултатите се добиени преку евалуација извршена според член 11 од овој правилник, набавувачите ќе ги земат во предвид за класифицирање:

- кога адекватната и вердостojна информација во пракса покажува дека физичките опасности на супстанцијата или миксурата се разликуваат од оние кои се покажани во тестовите,

- кога конечните научни експериментални податоци покажуваат дека супстанцијата или миксурата не се биолошки достапни и истите не се сметаат за точни и вердостojни,

- кога точни и вердостojни научни информации демонстрираат потенцијална појава на синергични или антагонистички ефекти меѓу супстанциите во миксурата за кои е одредена евалуација на база на информации за супстанциите во миксурата.

2.5 Класифицирање на супстанции и микстури

Член 15

Ако евалуацијата направена согласно членовите 11 и 14 од овој правилник покаже дека опасностите поврзани со супстанциите или миксурите ги исполнуваат критериумите за класифицирање во една или повеќе класи за опасност или диференцијации во деловите 2 до 5 од Барањето, од страна на набавувачите ќе се класифицираат супстанциите и миксурите во согласност со релевантните класи за опасност или диференцијации преку доделување на следното:

- една или повеќе категории за опасност за секоја релевантна класа за опасност или диференцијација;

- една или повеќе изјави за опасност кои кореспондираат со секоја категорија за опасност назначена во согласност со алинеја 1 на овој член.

2.6 Посебни правила за класификација на микстури

Член 16

Класификацијата на миксурите нема да биде афектирана кога евалуацијата на информациите го покажува следното:

- кога супстанциите во миксурата реагираат полесно со атмосферски гасови, особено со кислород, јаглерод диоксид, водна пареа, и формираат разни супстанции со ниска концентрација;

- кога супстанциите во миксурата реагираат побавно со други супстанции во миксурата и формираат разни супстанции со ниска концентрација; и

- кога супстанциите во миксурата може да само-полимеризираат и да формираат олигомери или полимери со ниска концентрација.

Миксурата не треба да се класифицира за експлозивни, оксидирачки или запаливи својства како што е наведено во дел 2 од Барањето, доколку се исполнети следните барања:

- ниедна од супстанциите во миксурата да не ги поседува тие својства, и врз основа на информации достапни за набавувачот, миксурата не претставува опасност од тој вид;

- во случај на промена на составот на миксурата, научните докази индицираат дека евалуацијата на информациите за миксурата нема да доведат до промена во класификацијата; и

- кога миксурата е ставена во промет во форма на аеросолен диспенсер согласно закон.

2.7 Ревизија на класификацијата за супстанции и микстури

Член 17

Од страна на набавувачите ќе се превземат сите чекори кои им се достапни за да ги дознаат новите научни и технички информации кои може да влијаат на класификацијата на супстанциите или миксурите кои се ставени во промет. Кога набавувачите ќе ги дознаат таквите информации кои сметаат дека се адекватни и веродостојни, без одложување ќе спроведат нова евалуација во согласност со овој правилник.

Кога набавувачите ќе претстават промена на микстура која е класифицирана како опасна, ќе спроведат нова евалуација во согласност со овој правилник. Ваквата постапка ќе се спроведе доколку промената е следна:

- промена во составот на првичната концентрација на една или повеќе опасни составни делови во концентрацијата на или над границите од Табела 1.2 од дел 1 од Барањето;

- промена во составот која вклучува замена или додавање на еден или повеќе составни делови во концентрацијата на или над пресечните вредности од член 13 од овој правилник.

Ако постои важечка научна потврда дека нема да има промена во класификацијата, нема да биде потребна нова евалуација согласно ставовите 1 и 2 на овој член.

Набавувачите ќе ја адаптираат класификацијата на супстанцијата или миксурата во согласност со резултатите од новата евалуација, освен во случаи кога постојат хармонизирани класи на опасност или диференцијации за супстанции кои се вклучени во дел 3 од Барањето.

2.8 Класификација на супстанции кои се вклучени во ЕУ инвентарот за класифицирање и означување

Член 18

Производителите и увозниците може да класифицираат супстанцијата различно од класификацијата во ЕУ инвентарот за класифицирање и означување, доколку се наведат причините за таква класификација до надлежниот орган.

Одредбите на став 1 на овој член нема да се применува за класификацијата според дел 3 од Барањето.

II. ОЗНАЧУВАЊЕ НА СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ

Член 19

Супстанциите или миксурите кои се класифицирани како опасни има ознака која содржи информации за:

- заштитеното име на супстанциите или миксурите;

- ознаката за обликот на супстанциите или миксурите;

- името на супстанциите или миксурите дадени на листите од член 5 од овој правилник;

- име/назив, адреса и телефонски број на набавувачот на супстанциите или миксурите;

- номиналната количина на супстанциите или миксурите достапни за јавноста, освен ако количината е означена на друго место на пакувањето;

- индентификатори на производот;

- пиктограми за опасност, сигнални зборови, изјави за опасност, изјави за претпазливост и точка за суплементарни информации, каде што е можно и

- други информации согласно Законот за хемикалии.

1. Идентификатор на производ

Член 20

Ознаката содржи детали за идентификација на супстанцијата или миксурата, (во натамошниот текст: идентификатор на производ).

Терминот кој ќе се користи за идентификатор на производ е идентичен со оној кој е употребен во Безбедносниот лист кој е направен согласно закон.

Идентификаторот на производ за супстанција особено содржи:

- име и идентификационен број назначен дел 3 од Листата на хармонизирана класификација и означување на одделни опасни супстанции, која е дадена во Прилог бр. 5, или име и идентификационен број во инвентарот доколку супстанцијата не е содржана во делот 3 од оваа листа, но се наоѓа во инвентарот за класификација и означување;

- ако супстанцијата не е содржана во дел 3 од Листата од став 3 алинеја 1 на овој член, и не се наоѓа во инвентарот за класификација и означување, го содржи бројот добиен од Chemical Abstracts Service, понатаму како "CAS број", заедно со името назначено во номенклатурата на Меѓународната Унија за чиста и применета хемија, понатаму како "IUPAC Номенклатура", или CAS бројот заедно со друго меѓународно хемиско име, или доколку CAS бројот не е достапен, го содржи името назначено во IUPAC Номенклатурата или друго меѓународно хемиско име.

Идентификаторот на производи за микстура ќе содржи:

- трговско име или назнака за миксурата;

- идентитетот на сите супстанции во миксурата кои придонесуваат за класификација на миксурата по однос на акутна токсичност, корозија на кожа или сериозно оштетување на очите, мутација на клетка канцерогеност, репродуктивна токсичност, респираторна или кожна осетливост, специфична таргетна/целан органска токсичност-specific target organ toxicity (STOT) или опасност по дишење.

Кога барањето од став 3 алинеја 1 на овој член води кон повеќе хемиски имиња, доволни се најмногу четири имиња, освен ако не се потребни повеќе од четири за да ја одразат природата и сериозноста на опасноста.

Избраните хемиски имиња ќе ги идентификуваат супстанциите кои се примарно одговорни за главните опасности по здравјето на луѓето кои ја зголемуваат класификацијата и изборот на одговарачките изјави за опасност.

2. Пиктограми за опасност

Член 21

Ознаката го содржи важниот пиктограм(и) за опасност, кој е наменет да ги изрази специфичните информации за опасноста.

Пиктограмот за опасност ќе ги исполнува барањата од дел 1 точка 2.1 од Барањето, а ако пиктограмот се однесува на истите опасности како и во правилата за транспорт на опасни добра, во тој случај не треба да стои на надворешното пакување.

Пиктограмот за опасност важен за секоја специфична класификација е назначен во табелите кои ги покажуваат елементите на ознаката, потребни за секоја класа на опасност во барањето за класифицирање и означување на опасни супстанции и микстури.

3. Принципи за предност на пиктограм за опасност

Член 22

Кога при класификацијата на супстанцијата или миксурата на ознаката има потреба да се означи со повеќе од еден пиктограм за опасност, ќе се применуваат следните правила за предност со цел да се намали бројот на пиктограм за опасност:

- ако се применува пиктограмот за опасност "GHS01" употребата на пиктограмите за опасност "GHS02" и "GHS03" ќе биде по избор, освен ако повеќе од еден од овие пиктограмите за опасност се задолжителни;
- ако се применува пиктограмот за опасност "GHS06" пиктограмот за опасност "GHS07" нема да стои;
- ако се применува пиктограмот за опасност "GHS05" пиктограмот за опасност "GHS07" нема да стои за иритација на очи или кожа;
- ако за респираторна осетливост се применува пиктограмот за опасност "GHS08", пиктограмот за опасност "GHS07" нема да стои за осетливост на кожа или за иритација на очи или кожа.

Кога при класификацијата на супстанцијата или миксурата на ознаката има потреба да се означи со повеќе од еден пиктограм за опасност за истата класа на опасност, ознаката ќе содржи пиктограм за опасност кој ќе одговара на најсериозната категорија на опасност за секоја класа на опасност.

За супстанции кои се вклучени во дел 3 од Листата за хармонизирана класификација и означување на одредени опасни супстанции и се предмет на класификација согласно одредбите на Главата I од овој правилник, ознаката ќе содржи пиктограм за опасност кој ќе одговара на најсериозната категорија на опасност за секоја класа на опасност.

4. Сигнални зборови

Член 23

Ознаката ќе го содржи главниот сигнален збор во согласност со класификацијата на опасната супстанца или микстура.

Сигналниот збор важен за секоја специфична класификација е назначен во табелите кои ги покажуваат елементите на ознаката потребни за секоја класа на опасност во, дел 2 до 5 од Барањето.

Во случаите каде сигналниот збор „опасност“ се наоѓа на ознаката, сигналниот збор „предупредување“ нема да стои на ознаката.

5. Изјави за опасност

Член 24

Ознаката ќе ги содржи важните изјави за опасност во согласност со класификацијата на опасната супстанца или микстура.

Изјавите за опасност релевантни за секоја специфична класификација се назначени во табелите кои ги покажуваат елементите на ознаката потребни за секоја класа на опасност во дел 2 до 5 од Барањето.

Во случаите каде супстанцијата е означена во дел 3 од Барањето, изјавата за опасност важна за секоја специфична класификација покриена од влезот на тој дел, ќе биде употребена на ознаката заедно со изјавите за опасност од став 2 на овој член за секоја друга класификација која не е покриена со тој влез.

Во изјавите за опасност се користат изразите наведени во Листа на изјави за опасност, дополнителни информации за опасност и дополнителни ознаки, која е дадена во Прилог бр. 3.

6. Принципи за предност на изјави за опасност

Член 25

Кога супстанцијата или миксурата се класифицирани во неколку класи на опасност или диференцијации од класи на опасност, сите изјави за опасност кои произлегуваат од класификацијата ќе стојат на ознаката, освен ако е очигледно повторување или вишок.

7. Изјави за претпазливост

Член 26

Ознаката треба да ги содржи важните изјави за претпазливост.

Изјавите за претпазливост ќе бидат избрани од оние кои се назначени во табелите од деловите 2 до 5 од Барањето, наведувајќи ги елементите на ознаката за секоја класа на опасност.

Изјавите за претпазливост ќе бидат избрани согласно критериумите дадени во дел 1 од Листата на изјави за предупредување, која е дадена во Прилог бр. 4 имајќи ги во предвид изјавите за опасност и наменетата или идентификуваната употреба на супстанцијата или миксурата.

Во изјавите за претпазливост ќе се користат изразите наведени во дел 2 од Листата на изјави за предупредување.

8. Принципи за предност на изјави за претпазливост

Член 27

Кога изборот на изјави за претпазливост содржи непотребни или вишок изјави на претпазливост за посебна супстанција, микстура или пакување, таквите изјави нема да стојат на назнаката.

Кога супстанцијата или миксурата се набавени како предмети за општа употреба, на ознаката ќе стои изјава за претпазливост за отстранување на супстанцијата или миксурата како и за отстранување на пакувањето, согласно член 26 од овој правилник.

Во сите други случаи, нема да биде потребна изјава за претпазливост за отстранување, кога е јасно дека отстранувањето на супстанцијата или микстурата како и отстранувањето на пакувањето не преставуваат опасност по здравјето на луѓето и животната средина.

На ознаката нема да стојат повеќе од шест изјави за претпазливост, освен ако не е потребно да ја покажат сериозноста на опасноста.

Член 28

Кај супстанциите и миксурите кои се класифицирани како физички опасни и опасни по здравјето на луѓето и животната средина, во дел 2 точки 1.1 и 1.2 од Посебните правила за означување и пакување на одредени супстанции и микстури, кои се дадени во Прилог бр. 2, назнаките може да содржат и дополнителни информации за опасност.

Од страна на набавувачот може да се вклучат дополнителни информации доколку со тие информации полесно се разбираат и не се контрадикторни со информациите на ознаката од член 19 од овој правилник.

Ознаката на супстанциите и миксурите не може да содржат информации како што се „не-токсично“, „не-опасно“, „не-загадувачки“, „еколошки“ или други информации кои укажуваат дека супстанциите и миксурите не се опасни.

Член 29

Кај супстанциите или миксурите кои се класифицираат како супстанции кои го осиромашуваат озонот ODS, согласно дел 5 од Барањето, ознаката нема да содржи пиктограм за опасност, а сигналните зборови, изјавите за опасност и изјавите за претпазливост ќе бидат ставени како дополнителни информации на ознаката.

Член 30

Кога миксурите содржат супстанции кои се класифицирани како опасни ќе бидат означени согласно листите од член 5 од овој правилник (дел 2 од Посебните правила за означување и пакување на одредени супстанции и микстури).

Ознаките на супстанциите од став 1 на овој член го содржат идентификаторот на производи од член 20 од овој правилник и името/називот, адресата и телефонскиот број на набавувачот на миксурите.

9. Општи правила за примена на ознаки

Член 31

Ознаките ќе бидат цврсто закачени на една или повеќе површини од пакувањето кое ја содржи супстанцијата или миксурата и ќе се чита хоризонтално кога пакувањето е поставено нормално.

Бојата и презентацијата на било која ознака ќе бидат такви да може јасно да се издвои пиктограмот за опасност.

Елементите за означување од член 19 од овој правилник, ќе бидат обележани на јасен и неизбришлив начин. Ќе се издвојуваат јасно од позадината и ќе бидат со таква големина и растојание да можат јасно да се читаат.

Обликот, бојата и големината на пиктограмот за опасност како и димензиите на ознаката ќе бидат пропишани во дел 1 точка 2.1 од Барањето.

Нема да биде потребна ознака кога елементите за означување од член 19 од овој правилник се јасно покажани на самото пакување. Во такви случаи, барањата

од одредбите на Главата II од овој правилник кои се применуваат на ознаката, ќе се применуваат на информациите покажани на пакувањето.

10. Локација на информацијата на ознаката

Член 32

Пиктограмите за опасност, сигналните зборови, изјавите за опасност и претпазливост ќе бидат ставени заедно на ознаката.

Набавувачот може да го одреди редоследот на изјавите за опасност на ознаката. Сите изјави за опасност на ознаката ќе бидат групирани по јазик.

Набавувачот на супстанција или микстура може да го одреди редоследот на изјавите за претпазливост на ознаката. Сите изјави за претпазливост на ознаката ќе бидат групирани по јазик.

Групите од изјави за опасност и групи од изјави за претпазливост од став 2 на овој член ќе бидат ставени заедно на етикетата по јазик.

Дополнителните информации ќе бидат ставени во секцијата за дополнителни информации, заедно со другите елементи на ознаката од член 19 од овој правилник.

Како дополнување на употребата на ознаката во пиктограми за опасност, бојата може да се употреби на други места од ознаката со цел да се применат посебни барања за означување.

Елементи на означување кои се утврдени со друг пропис ќе бидат сместени во секцијата за дополнителни информации.

Член 33

Ако не можат да се обезбедат потполни информации за ознаката кога пакувањето на супстанцијата или миксурата е во форма или облик кој е многу мал, тогаш информациите за ознаката може да се намалат во согласност со дел 1 точка 5.1 од Барањето.

Кога опасни супстанции или микстури, од дел 5 од Посебните правила за означување и пакување на одредени супстанции и микстури се набавени без пакување за јавноста тие ќе бидат придружени со копија од ознаката која ги содржи елементите за означување во согласност со член 19 од овој правилник.

Член 34

Заради заштита на здравјето на луѓето и животната средина, од страна на набавувачите на супстанцијата и миксурата, се следат промените во класификацијата и означувањето на супстанциите и миксурите, кога новата опасност е посериозна или се потребни нови дополнителни елементи за означување, за што се вршат соодветни промени во означувањето на супстанциите или миксурите.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Нови тестирања за физичка опасност ќе се вршат најдоцна до 1 јануари 2014 во согласност со важечките системи за квалитет од страна на лабораториите кои ги исполнуваат утврдените стандарди.

Член 36

Прилозите бр. 1, 2, 3, 4 и 5 се составен дел на овој правилник.

Член 37

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите на деловите I и II кои се однесуваат за супстанциите ќе почнат да се применуваат од 1 декември 2010 година, а одредбите кои се однесуваат за микстурите ќе почнат да се применуваат од 1 јуни 2015 година.

Бр. 17-7928/1
18 јуни 2009 година
Скопје

Министер за
земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

Бр. 15-4228/1
12 мај 2009 година
Скопје

Министер
за здравство,
д-р Бујар Османи, с.р.

Бр. 02-5765/1
7 јули 2009 година
Скопје
Министер за животна
средина и просторно
планирање,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

Прилог бр. 1

БАРАЊА ЗА КЛАСИФИЦИРАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ

ДЕЛ 1: ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ

0. Дефиниции

1. Класификација на супстанции и микстури

1.0. Соработка со цел исполнување на барањата од оваа регулатива

1.1. Улогата и употребата на судски вештачења и тежина на оцената на докази

Табела 1.2

1.2. Специфични концентрациони граници, М- фактори и генерички пресечни вредности

1.2.2. пресечни вредности

1.3. Премостувачки принципи за класификација на микстури, кога за целата микстура нема достапни податоци од тестирање

Премостувачки принципи за промени во составот на миксурата

2. Означување

2.1. Димензии и шминка на елементите за означување

3. Дерогации од барањата за означување посебни случаи

3.1. Преносливи гасни цилиндри

3.2. Гасни контејнери наменети за пропан, бутан или течен петролеум (LPG)

3.3. Аеросоли и контејнери опремени со запечатен спреј и кои содржат супстанции и микстури кои се класифицирани како опасни по дишењето

3.4. Метали во масивна форма, смеси, микстури кои содржат полимери, микстури кои содржат еластомери

3.5. Експлозивни ставен во промет со можност за добијат експлозивен или пиротехники ефект

4. Барање за употреба на алтернативно хемиско име

4.2. Избор за хемиско име на микстура наменета за мирис или за во индустријата со парфеми

5. Исклучоци од барањата за означување и пакување

ДЕЛ 2: ФИЗИЧКА ОПАСНОСТ

1. Експлозивни

1.1. Дефиниции

1.2. Критериуми за класификација

Табела 2.1.1

Критериуми за експлозивни

Табела 2.1.2

Елементи за означување на експлозивни

1.3. Известување за опасност

1.4. Дополнителна важност на класификацијата

2. Запаливи гасови

2.1. Дефиниции

2.2. Критериуми за класификација

Табела 2.2.1

Критериуми за запаливи гасови

2.3. Известување за опасност

Табела 2.2.2

Елементи за означување на запаливи гасови

2.4. Дополнителна важност на класификацијата

3. Запаливи аеросоли

3.1. Дефиниции

3.2. Критериуми за класификација

3.3. Известување за опасност

Табела 2.3.2

Елементи за означување на запаливи аеросоли

3.4. Дополнителна важност на класификацијата

4. Оксидирачки гасови

4.1. Дефиниции

4.2. Критериуми за класификација

Табела 2.4.1

Критериуми оксидирачки гасови

4.3. Известување за опасност

Табела 2.4.2

Елементи за означување на оксидирачки гасови

4.4. Дополнителна важност на класификацијата

5. Гасови под притисок

5.1. Дефиниција

5.2. Критериуми за класификација

Табела 2.5.1

Критериуми гасови под притисок

5.3. Известување за опасност

Табела 2.5.2

Елементи за означување на гасови под притисок

5.4. Дополнителна важност на класификацијата

6. Запаливи течности

6.1. Дефиниција

6.2. Критериуми за класификација

Табела 2.6.1

Критериуми запаливи течности

6.3. Известување за опасност

Табела 2.6.2

Елементи за означување на запаливи течности

6.4. Дополнителна важност на класификацијата

Табела 2.6.3

Методи за одредување на точка на запаливост на запаливи течности

7. Запаливи цврсти материјали

7.1. Дефиниција

7.2. Критериуми за класификација

Табела 2.7.1

Критериуми запаливи цврсти материјали

7.3. Известување за опасност

Табела 2.7.2

Елементи за означување на запаливи цврсти материјали

8. Само/реагирачки супстанции и микстури

8.1. Дефиниција

8.2. Критериуми за класификација
8.3. Известување за опасност
Табела 2.8.1
Елементи за означување на само-реагирачки супстанции и микстури
8.4. Дополнителна важност на класификацијата
9. Пирофорни течности
9.1. Дефиниција
9.2. Критериуми за класификација
Табела 2.9.1
Критериуми за пирофорички течности
9.3. Известување за опасност
Табела 2.9.2
Елементи за означување на пирофорички течности
9.4. Дополнителна важност на класификацијата
10. Пирофорни цврсти материјали
10.1. Дефиниција
10.2. Критериуми за класификација
Табела 2.10.1
Критериуми пирофорички цврсти материјали
10.3. Известување за опасност
Табела 2.10.2
Елементи за означување на пирофорички цврсти материјали
10.4. Дополнителна важност на класификацијата
11. Само/загревачки супстанции и микстури
11.1. Дефиниција
11.2. Критериуми за класификација
Табела 2.11.1
Критериуми за само-загревачки супстанции и микстури
11.3. Известување за опасност
Табела 2.11.2
Елементи за означување на само-загревачки супстанции и микстури
11.4. Дополнителна важност на класификацијата
12. Супстанции и микстури кои доколку стапат во контакт со вода емитураат запалливи гасови
12.1. Дефиниција
12.2. Критериуми за класификација
Табела 2.12.1
Критериуми за супстанции и микстури кои доколку дојдат во контакт со вода емитураат запалливи гасови
12.3. Известување за опасност
Табела 2.12.2
Елементи за означување на супстанции и микстури кои доколку дојдат во контакт со вода емитураат запалливи гасови
12.4. Дополнителна важност на класификацијата
13. Оксидирачки течности
13.1. Дефиниција
13.2. Критериуми за класификација
Табела 2.13.1
Критериуми оксидирачки течности
13.3. Известување за опасност
Табела 2.13.2
Елементи за означување на оксидирачки течности
13.4. Дополнителна важност на класификацијата
14. Оксидирачки цврсти материјали
14.1. Дефиниција
14.2. Критериуми за класификација
Табела 2.14.1
Критериуми оксидирачки цврсти материјали
14.3. Известување за опасност
Табела 2.14.2
Елементи за означување на оксидирачки цврсти материјали

14.4. Дополнителна важност на класификацијата
15. Органски пероксиди
15.1. Дефиниција
15.2. Критериуми за класификација
Табела 2.15.1
Елементи за означување на органски пероксиди
15.3. Известување за опасност
15.4. Дополнителна важност на класификацијата
16. Корозивно по метали
16.1. Дефиниција
16.2. Критериуми за класификација
Табела 2.16.1
Критериуми за супстанции и микстури кои се корозивни за метали
16.3. Известување за опасност
Табела 2.16.2
Елементи за означување на супстанции и микстури кои се корозивни за метали
16.4. Дополнителна важност на класификацијата

ДЕЛ 3: ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЈЕ

1. Акутна токсичност
1.1. Дефиниции
1.2. Критериуми за класификација на супстанции како акутно токсични
Табела 3.1.1
Категории на опасност-акутна токсичност и проценки на акутна токсичност (АТЕ) кои ги дефинираат односните категории
1.3. Критериуми за класификација на микстури како акутно токсични
Табела 3.1.2
Конверзија од вредности за акутна токсичност добиени со експерименти (или категории на опасност-акутна токсичност)
1.3.6.1. Податоци достапни за сите состојки
1.4. Известување за опасност
Табела 3.1.3
Елементи за означување на акутна токсичност
2. Корозија-иритација на кожа
2.1. Дефиниции
2.2. Критериуми за класификација на супстанции
Табела 3.2.1
Категории и подкатегории за корозија на кожа
Табела 3.2.2
Категории за иритација на кожа
2.2.6. Корозија
2.2.7. Иритација
2.2.8. Коментари на одговори добиени при тестирање на иритација на кожа на животни
2.3. Критериуми за класификација на микстури
Табела 3.2.3
Генерички концентрациски граници на состојки класифицирани како опасност-корозија/иритација на кожа (категорија 1 или 2) кои доведуваат до класификација на микстурите како корозивни-иритантни за кожата
Табела 3.2.4
Генерички концентрациски граници на состојки на микстури за кои не се применува пристапот на додавање, кои доведуваат до класификација на микстурите како корозивни-иритантни за кожата
2.4. Известување за опасност
Табела 3.2.5
Елементи за означување на корозија на кожа/иритација

3. Сериозна оштетеност на очите/иритација на очите

3.1. Дефиниции

3.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 3.3.1

Категорија на неповратни ефекти на очите

Табела 3.3.2

Категорија на повратни ефекти на очите

3.2.6. Неповратни ефекти на окото/сериозна оштета на окото (Категорија 1)

3.2.7. Повратни ефекти на окото (Категорија 2)

3.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.3.3

Генерички концентрациски граници на состојки на микстура класифицирани како опасност-корозија на кожа категорија 1 и/или категорија 1 или 2 за очите кои доведуваат до класификација на миксурите како ефекти на очите (Категорија 1 или 2)

Табела 3.3.4

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури за кои не се применува пристапот на додавање, кои доведуваат до класификација на миксурите како опасни за очите

3.4. Известување за опасност

Табела 3.3.5

Елементи за означување на сериозна оштета на очите/иритација

4. Осетливост по респирација и кожа

4.1. Дефиниции и општо значење

4.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 3.4.1

Категорија на опасност за остеливост на респираторниот систем

Табела 3.4.2

Категорија на опасност за остеливост на кожата

4.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.4.3

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури, класифицирани како остеливи за респираторниот систем и кожата, кои доведуваат до класификација на миксурите

4.4. Известување за опасност

Табела 3.4.4

Елементи за означување на микстури кои доведуваат до осетливост на кожата или респираторниот систем

5. Мутагеност на бактерии

5.1. Дефиниции и општо значење

5.2. Критериуми за класификација на субстанции

Табела 3.5.1

Категории на опасност за мутација на клетка

5.3. Критериуми за класификација на микстури

5.3.1. Класификација на микстури кога се достапни податоци за сите или за само некои состојки на миксурата

Табела 3.5.2

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури класифицирани како микстури кои доведуваат до мутација на клетки, кои доведуваат до класификација на миксурите

5.4. Известување за опасност

Табела 3.5.3

Елементи за означување на мутагени на клетка

5.5. Дополнителна важност на класификацијата

6. Канцерогеност

6.1. Дефиниција

6.2. Критериуми за класификација на субстанции

Табела 3.6.1

Категории на опасност за канцерогени

6.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.6.2

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури класифицирани како канцерогени, кои доведуваат до класификација на миксурите

6.3.1. Класификација на микстури кога се достапни податоци за сите или за самои некои состојки на миксурата

6.4. Известување за опасност

Табела 3.6.3

Елементи за означување на канцерогеност

7. Репродуктивна токсичност

7.1. Дефиниции и општо значење

7.2. Критериуми за класификација на субстанции

Табела 3.7.1(a)

Категории на опасност репродуктивни токсиканти

Табела 3.7.1(б)

Категорија на опасност по ефект на лактација

7.2.1. Категории на опасност

7.2.2. Основи за класификација

7.2.3. Тежина на доказ

7.2.4. Токсичност по мајката

7.2.5. Податоци од експериментирање и животни

7.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.7.2

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури класифицирани како репродуктивни токсиканти или имаат ефект врз лактација, кои доведуваат до класификација на миксурите

7.3.1. Класификација на микстури кога се достапни податоци за сите или за самои некои состојки на миксурата

7.4. Известување за опасност

Табела 3.7.3

Елементи за означување на репродуктивна токсичност

8. Посебна токсичност врз таргетен орган - единечна изложеност

8.1. Дефиниции и општо значење

Табела 3.8.1

Категории за посебна токсичност врз таргетен орган-единечна изложеност Токсичност на одреден орган — единечна изложеност

8.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 3.8.2

Упатства за опсег на вредности за единечна доза на изложеност

8.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.8.3

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури класифицирани како посебна токсичност врз таргетен орган, кои доведуваат до класификација на миксурите како категорија 1 или 2

8.4. Известување за опасност

Табела 3.8.4

Елементи за означување на посебна токсичност врз таргетен орган

9. Токсичност на одреден орган — повторна изложеност

9.1. Дефиниции и општо значење

9.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 3.9.1

Категории на посебна токсичност врз таргетен орган — повторена изложеност

Табела 3.9.2

Упатствени вредности кои помагаат за класификација на категорија 1

Табела 3.9.3

Упатствени вредности кои помагаат за класификација на категорија 2

9.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 3.9.4

Генерички концентрациски граници на состојки на микстури класифицирани како посебна токсичност врз таргетен орган, кои доведуваат до класификација на миксурите

9.4. Известување за опасност

Табела 3.9.5

Елементи за означување на посебна токсичност врз таргетен орган по повторена изложеност

10. Опасност по дишење

10.1. Дефиниции и општо значење

10.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 3.10.1

Категорија на опасност за аспираторна токсичност

10.3. Критериуми за класификација на микстури

10.4. Известување за опасност

Табела 3.10.2

Елементи на означување на аспираторна токсичност

ДЕЛ 4: ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Опасност по водната средина

1.1. Дефиниции

1.2. Критериуми за класификација на супстанции

Табела 4.1.0

Категории на класификација за опасност по водната средина

1.2.8. Биоаккумуляција

1.3. Критериуми за класификација на микстури

Табела 4.1.1

Класификација на микстура за акутна опасност, врз основа на збир од елементите на класификација

Табела 4.1.2

Класификација на микстура за хронична (долготрајна) опасност, врз основа на збир од елементите на класификација

Табела 4.1.3

Фактори на множење за високо токсични состојки на микстури

1.4. Известување за опасност

Табела 4.1.4

Елементи за означување на опасност по водната средина

ДЕЛ 5: ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛАСИ НА ОПАСНОСТ ВО ЕУ

1. Опасни по озонската обвивка

Табела 5.1

Генерички концентрациски граници на супстанции (во микстури) класифицирани како опасни по озонската обвивка, кои доведуваат до класификација на миксурите како опасни по озонската обвивка

1.1. Дефиниции

1.2. Критериуми за класификација на супстанции

1.3. Критериуми за класификација на микстури

1.4. Известување за опасност

Табела 5.2

Елементи за означување на опасност по озонската обвивка

Барањата за класифицирање и означување на опасни супстанции и микстури се објавени на веб страната (www.hemikalii.com.mk)

Прилог бр. 2

ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И ПАКУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СУПСТАНЦИИ И МИКСУРИ

ДЕЛ 1: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПАСНОСТ

1. Физички својства

2. Здравствени својства

ДЕЛ 2: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ МИКСУРИ

1. Микстури кои содржат олово

2. Микстури кои содржат цијаноакрилати

3. Цемент и миксури од цемент

4. Микстури кои содржат изоцијанати

5. Микстури кои содржат епоксин состојки со просечна молекуларна тежина ≤ 700

6. Микстури кои се во општа употреба и содржат активен хлор

7. Микстури кои содржат кадмиум (смеси) и кои се наменети за лемење

8. Микстури кои не се класифицирани како надразнувачки но содржат намалку една надразнувачка состојка

9. Течни микстури кои содржат халогени хидрокарбонати

10. Микстури кои не се за општа употреба

11. Аеросоли

ДЕЛ 3: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ПАКУВАЊЕ

1. Одредби кои се однесуваат на пакувања кои нема да се достапни за деца

1.4.2. Посебни случаи

2. Тактилни предупредувања

ДЕЛ 4: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА

ДЕЛ 5: ЛИСТА НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ И МИКСУРИ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЧЛЕН 33 СТАВ 2

Посебните правила за означување и пакување на одредени супстанции и микстури, се објавени на веб страната (www.hemikalii.com.mk)

Прилог бр. 3

ЛИСТА НА ИЗЈАВИ ЗА ОПАСНОСТ, ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПАСНОСТ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ОЗНАКИ

ДЕЛ 1: Изјави за опасност

Табела 1.1

Изјави за опасност физичка опасност

Табела 1.2

Изјави за опасност опасност по здравјето

Табела 1.3

Изјави за опасност за опасност по животната средина

ДЕЛ 2: Дополнителни информации за опасност

Табела 2.1
Физички својства
Табела 2.2
Здравствени својства
Табела 2.3
Еколошки својства

ДЕЛ 3: Дополнителни елементи за означување/информации за одредени супстанции и микстури

Листата на изјави за опасност, дополнителни информации за опасност и дополнителни ознаки, е објавена на веб страната (www.hemikalii.com.mk)

Прилог бр.4

ЛИСТА НА ИЗЈАВИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ДЕЛ 1: Критериуми за избор на изјави за предупредување

Табела 6.1
Изјави за предупредување — Општо
Табела 6.2
Изјави за предупредување — Превенција
Табела 6.3
Изјави за предупредување — Одговор
Табела 6.4
Изјави за предупредување — Складирање
Табела 6.5
Изјави за предупредување — Отстранување

ДЕЛ 2: Изјави за предупредување

Табела 1.1
Изјави за предупредување — Општо
Табела 1.2
Изјави за предупредување — Превенција
Табела 1.3
Изјави за предупредување — Одговор
Табела 1.4
Изјави за предупредување — Складирање
Табела 1.5
Изјави за предупредување — Отстранување
ПИКТОГРАМИ НА ОПАСНОСТ

ДЕЛ 1: ФИЗИЧКА ОПАСНОСТ

1. Симбол: бомба која експлодира
2. Симбол: оган
3. Симбол: пламен над круг
4. Симбол: цилиндер
5. Симбол: корозија
6. Исклучоци/случаи во кои не се бара пиктограм за опасност

ДЕЛ 2: ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЈЕТО

1. Симбол: костур
2. Симбол: корозија
3. Симбол: извичник
4. Симбол: опасност по здравје
5. Исклучоци/случаи во кои не се бара пиктограм за опасност.

ДЕЛ 3: ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНА СРЕДИНА

1. Симбол: околина

Листата на изјави за предупредување е објавена на веб страната (www.hemikalii.com.mk)

Прилог бр. 5

ЛИСТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ

ДЕЛ 1: ВОВЕД ВО ЛИСТАТА НА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ

1. Информации за секој влез
2. Класификација и изјави за опасност во Табела 3.1 која произлегува од превод на класификацијата од АНЕКС I на 67/548/ЕЕС

ДЕЛ 2: ДОСИЕЈА ХАРМОНИЗИРАНИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ

ДЕЛ 3: ХАРМОНИЗИРАНИ ТАБЕЛИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ

Табела 3.1
Преведена Табела од класификација од Директива 67/548/ЕЕС во класификација според оваа регулатива
Табела 1.1
Преведена Табела од класификација од Директива 67/548/ЕЕС и оваа регулатива
Табела 1.2
Превод на фрази за ризик назначени во Директива 67/548/ЕЕС и дополнителни барања за означување според оваа Регулотива

Листата за хармонизирана класификација и означување на одредени опасни супстанции, е објавена на веб страната (www.hemikalii.com.mk)

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1562.

Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ” бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 161/2008), член 205 став 1 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружението на граѓани – СОС – ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА од Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружението на граѓани - СОС – ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА со седиште во Скопје, на ул. „Кочо Рацин” бр. 14/5-6 се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - СОС – Детско село Македонија со седиште во Скопје, на ул. „Кочо Рацин“ бр. 14/5-6 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-7329/3
2 јули 2009 година
Скопје

Министер,
Целал Бајрами, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1563.

Врз основа на член 135 став 3 од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОГА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР Е ИЗВРШЕН НА БАРАЊЕ НА ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И НАЧИНОТ НА НИВНАТА НАПЛАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно и физичко лице и начинот на нивната наплата.

Член 2

(1) Висината на трошоците на инспекцискиот надзор, извршен по барање на правно и физичко лице изнесува за:

-Увид на лице место кој трае до 8 часа, за еден државен односно овластен инспектор - 400 денари;

-Увид на лице место кој трае од 8 до 12 часа, за еден државен односно овластен инспектор - 800 денари;

(2) Во висината на трошоците од став (1) на овој член влегуваат и трошоци за:

-Превоз – (потрошено гориво по изминат километар и трошоци за патарина);

-Сведоци, вештаци и други државни службеници (реални трошоци за повикување, за патување, дневници за денгуба);

-Хемиската анализа на води; емисија на гасови и прашина; анализа на тешки метали во вода, почва и емисиона прашина со употреба на AAS и ICP; анализа со употреба на хроматографски техники се наплатуваат согласно Правилникот за трошоците за работите извршени надвор од управната постапка по барање на странката.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5468/2
25 јуни 2009 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1564.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 29.06.2009 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво за осигурување Вардар Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – втора емисија на 45.138 обични акции во износ од 180.552.000,00 денари согласно Одлуката бр. 02/8882 од 30.04.2009 година за издавање на II емисија на акции на Друштвото донесена на ден 30.04.2009 година од Собранието на акционери на Вардар осигурување АД Скопје.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02/8882 од 30.04.2009 година за издавање на II емисија на акции на Друштвото донесена на ден 30.04.2009 година од Собранието на акционери на Вардар осигурување АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1381/9
29 јуни 2009 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Накева Кавракова, с.р.

1565.

Врз основа на член 94 алинеи а), ф) и е), член 99 став 1 и алинеја 1 и член 107 став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 29.06.2009 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО БР. 07-2092/14 ОД 3.10.2007 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУЌА

1. Во Решението бр. 07-2092/14 од 3.10.2007 година, за давање дозвола за работење на брокерската куќа АУКТОР БРОКЕРИ АД Скопје, точка 2 од изреката се менува и гласи:

„Брокерската кука АУКТОР БРОКЕРИ АД Скопје, согласно со член 94 алинеи а), ф) и е) од Законот за хартии од вредност ќе ги врши следниве работи:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
- дејствување како покровител при котација и
- инвестиционо советување.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1689/4 Комисија за хартии од вредност
29 јуни 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

1566.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 29.06.2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Кирил Митровски, дипломиран економист, роден на 27.05.1954 година во Скопје, за директор на брокерската кука ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Кирил Митровски за директор на брокерската кука ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, се дава за период од четири години од денот на донесувањето на ова решение, согласно Одлуката бр. 279/09 од 13.05.2009 година, донесена од Собранието на акционери на Брокерската кука ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје.

3. Согласност за именување на Кирил Митровски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на брокерската кука ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност, и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1661/5 Комисија за хартии од вредност
29 јуни 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева - Кавракова, с.р.**

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1567.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 24 јуни 2009 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 155-б став 2 алинеја 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2004, 49/2004, и 86/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.178/2008 од 29 април 2009 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 155-б став 2 алинеја 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот член од Законот со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 155-б став 2 алинеја 4 од Законот, претседател, односно член на Прекршочната комисија може да се разреши, ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Тргувајќи од наведените уставни одредби и одредбите на Законот за заштита и спасување, а разгледувајќи ја оспорената одредба од овој закон од аспект на причините наведени во иницијативата, Судот утврди дека таа не е во согласност со уставното начело на владеењето на правото содржано во член 8 став 1 алинеја 3 и со членовите 13 и 14 став 1 од Уставот.

При оценување на уставноста на оспорената законска одредба како основен критериум Судот го имаше во вид постоењето на двата принципи на казнено-правниот однос утврдени во членовите 13 став 1 и 14 став 1 од Уставот, а тоа се прво, дека казната може да се изрече само со судска одлука и второ, дека за извршено казниво дело на сторителот може да му се изрече казна што како таква е утврдена со закон или друг пропис. Тоа, со други зборови значи дека согласно наведените уставни одредби казнено-правниот однос се исцрпува на релацијата казниво дело и судски изречената казна за сторителот и дека натамошни последици од неговото извршување, односно од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со Уставот.

Неспорно е дека со оспорената одредба од Законот се пропишува престанок на вршење на определено право, односно должност - функција член на Прекршочна комисија, како правна последица од осуда за кривично дело што настапува по сила на закон. Наспроти тоа, Судот утврди дека губењето на правата во овој контекст може да настапи само ако тоа е утврдено со правична судска пресуда, како правна последица на осудата.

Тргнувајќи од наведеното Судот утврди дека оспорената одредба од Законот не е во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.178/2008
24 јуни 2009 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1568.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР

1. За судија на Основниот суд Гостивар е избрана:
1. Ваиде Арслани - стручен соработник во Основен суд Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1858/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1569.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

1. За судии на Основниот суд Прилеп се избрани:
1. Јасмина Шишковска Стојковиќ - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители и
2. Среќко Митовски - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1857/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1570.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

1. За судии на Основниот суд Скопје II - Скопје се избрани:

1. Артан Лимани - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители и

2. Наталија Донева - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1861/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1571.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

1. За судија на Основниот суд Битола е избрана:

1. Татјана Петровска - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1855/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1572.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
ОХРИД

1. За судии на Основниот суд Охрид се избрани:

1. Зумбуле Даути - соработник во Основен суд Струга и

2. Бојан Мартиноски - од редот на кандидатите од Академија за обука на судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1856/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1573.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје се избрани:

1. Оља Ристова - раководител на Одделение за имотно - правна област, катастар и образование и
2. Татјана Михајлова - адвокат од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1860/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1574.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО**

1. За судија на Основниот суд Тетово е избрана:

1. Јасмина Лазаровска - стручен соработник во Основен суд Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1859/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1575.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
БИТОЛА

1. За судии на Апелациониот суд Битола се избрани:

1. Мецит Шазимани - адвокат во Струга;
2. Јоска Матески - судија на Основен суд Прилеп и
3. Фани Илиевска - судија на Основен суд Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1854/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1576.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија се избрани:

1. Абдулаким Салиу - јавен обвинител во Јавно обвинителство на Република Македонија и
2. Беса Адеми - судија на Апелационен суд Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1853/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1577.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. За претседател на Основниот суд Скопје I - Скопје е избрана:

Лидија Неделкова - судија на Основен суд Скопје I - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1852/1
7 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1578.

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА:

- Двајца (2) судии на Основен суд Велес.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година).

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со својство кандидат за судија од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Кандидатите за судии од Академијата за обука на судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огласот, постои можност да го изгубат утврдениот приоритет од листата на кандидати на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. „Велько Влаховик“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просториите на Судскиот совет на Република Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2192/1
8 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1579.

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија објавува

О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА:

- Четири (4) судии на Основен суд Куманово.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година).

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со својство кандидат за судија од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Кандидатите за судии од Академијата за обука на судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огласот, постои можност да го изгубат утврдениот приоритет од листата на кандидати на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. „Велько Влаховик“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просториите на Судскиот совет на Република Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2192/2
8 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1580.

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија објавува

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА:**

- Двајца (2) судии на Основен суд Тетово.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година).

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со својство кандидат за судија од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Кандидатите за судии од Академијата за обука на судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огласот, постои можност да го изгубат утврдениот приоритет од листата на кандидати на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. „Велько Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просториите на Судскиот совет на Република Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2192/3
8 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

1581.

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите во судовите на Република Македонија, Судскиот совет на Република Македонија објавува

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА:**

- Еден (1) судија на Основен суд Гостивар.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година).

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со својство кандидат за судија од Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Кандидатите за судии од Академијата за обука на судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огласот, постои можност да го изгубат утврдениот приоритет од листата на кандидати на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи во оригинал или заверена фотокопија кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. „Велько Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просториите на Судскиот совет на Република Македонија.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2192/4
8 јули 2009 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1582.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Главовица - Општина Кочани.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Главовица, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11216/2
7 јули 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1583.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Безиково - Општина Кочани.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Безиково, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11037/2
7 јули 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1584.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА- СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД- ВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Караорман - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Караорман, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11251/1
3 јули 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1585.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО- ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Караорман - Општина Штип.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Караорман, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11250/1
3 јули 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1586.

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИ- КУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ

Член 1

Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/08 и бр. 5/09) во член 11 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Прибирањето на просторните податоци за основата на зградата се врши со најмалку две детални точки од основата на зградата, кои овозможуваат конструкција на обликот на зградата. Деталните точки, заедно со линиите кои го прикажуваат обликот на зградата, се исцртуваат на скицата на премерување од член 9 на овој правилник“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-145/3
3 јули 2009 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Славче Трпески, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

1587.

Врз основа на член 204 став 1 точка 2 и член 216 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/2008 и 161/2008), Владата на Република Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Република Македонија на ден 25 јуни 2009 година склучија

ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Општиот Колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/08), членот 17 се менува и гласи:

„Член 17

Основната плата на работник се зголемува по час за:

- прекувремена работа..... 29%
- работа ноќе..... 29%
- работа во три смени..... 4%
- работа во ден на неделен одмор..... 29%

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на плата што му припаѓа во тие денови кога не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 42%.

Додатоците меѓусебно не се исклучуваат.

Правото на зголемена плата по основа на работа во три смени работникот го остварува само за деновите кога работникот работи во втора и трета смена.“

Член 2

Овој колективен договор влегува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-35/1
25 јуни 2009 година
Скопје

Конфедерација на слободни
синдикати на Македонија
Претседател,
Раско Мишкоски, с.р.

Бр. 08-9677/1
25 јуни 2009 година
Скопје

Министерство за труд и
социјална политика
Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

1588.

Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08 и 161/08), Министерството за труд и социјална политика и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура, на ден 1 јули 2009 година, склучија

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО ДЕЈНОСТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА

Член 1

Во Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитување на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/05 и 17/09), членот 32 се менува и гласи:

„Член 32

I. Основно образование	
- општ работник.....	1.000
- хигиеничар, перачка, пеглачка, градинар.....	1.123
- садомијач, ложач на парни котли и помошник во кујна.....	1.184
II. Професионално образование по завршување на основното образование	
- помошник готвач во главна кујна.....	1.215
- помошник готвач во чајна кујна.....	1.245
- ракувач на парни котли.....	1.307
III. Образование кое трае до три години	
- шивач.....	1.337
- ракувач на парни котли-ложач, хаус мајстор.....	1.368
- готвач.....	1.399
IV. Средно образование кое трае четири години	
- набавувач-возач, хаус мајстор.....	1.429
- магационер-домаќин, аналитичар-евидентичар.....	1.429
- благајник, материјален книговодител, секретар-архивар.....	1.460
- готвач.....	1.491
- книговодител.....	1.552
V. Средно образование со квалификационен испит или одредена специјализација	
- негувател.....	1.613
- помошник воспитувач за деца со пречки во развојот.....	1.736

VI. Вишо образование	
- помошник воспитувач за група деца со посебни потреби.....	1.797
- стручен соработник, главна медицинска сестра, секретар.....	1.981
- воспитувач.....	2.042

В. Високо образование

- воспитувач.....	2.165
- стручен работник.....	2.226

Член 2

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на плата од 1 јуни 2009 година.

Бр. 0301-71/1
1 јули 2009 година
Скопје

Самостоен синдикат за
образование, наука и култура
Претседател,
Дојчин Цветаноски, с.р.

Бр. 08-9923/1
1 јули 2009 година
Скопје

Министерство за труд и
социјална политика
Министер,
Џељал Бајрами, с.р.

ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 1589.

СПИСОК НА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ ВО ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА

1. Славица Минчевска од Гевгелија, со стан на ул. „Деко Ковачев“ бб, е определена за вешто лице од областа на медицината – психијатрија;
2. Георги Ризов од Гевгелија, со стан на ул. „Горги Стамов“ бб, е определен за вешто лице од областа на медицината – невропсихијатрија;
3. Љуба Цилкова од Гевгелија, со стан на ул. „Карпорман“ бр.113, е определена за вешто лице од областа на медицината – психијатрија;
4. Даница Каркалашева од Гевгелија, со стан на ул. „Булевар Гевгелија“ бр.6/6, е определена за вешто лице од областа на медицината – невропсихијатрија;
5. Ристо Лештов од Богданци, со стан на ул. „Маршал Тито“ бр.85, е определен за вешто лице од областа на медицината – општа хирургија;
6. Боне Стеваноски од Нов Дојран, со стан на ул. „Мирче Ацев“ бр.15, е определен за вешто лице од областа на медицината – психијатрија;
7. Ванчо Богатинов од Богданци, со стан на ул. „Петар Мусев“ бр.25, е определен за вешто лице од областа на медицината – психијатрија;
8. Георги Петков од с.Стојаково, е определен за вешто лице од областа на медицината – инфектологија;
9. Билјана Ичева од Гевгелија, со стан на ул. „Танче Камберов“ бр.54, е определена за вешто лице од областа на медицината – физикална медицина и рехабилитација;
10. Божин Ичев од Гевгелија, со стан на ул. „Танче Камберов“ бр.54, е определен за вешто лице од областа на медицината – радиодијагностика;
11. Никола Олумчев од Гевгелија, со стан на ул. „Гоко Тутушев“ бр.23, е определен за вешто лице од областа на медицината – психијатрија;
12. Виолета Христова од Гевгелија, со стан на ул. „Иво Лола Рибар“ бр.30, е определена за вешто лице од областа на психологија;

13. Александра Николова од Гевгелија, со стан на ул. „Сава Михајлов“ бр.А-2/11, е определена за вешто лице од областа на психологија;

14. Павлина Барамачева од Скопје, со стан на ул. „Думајска“ бр.40, е определена за вешто лице од областа на градежништво;

15. Иван Јованоски од Скопје, со стан на ул. „Лихнида“ бр.4/1-23, е определен за вешто лице од областа на градежништво;

16. Цветан Перков од Скопје, со стан на ул. „Булевар АВНОЈ“ бр.34/20, е определен за вешто лице од областа на геологија;

17. Јагода Сутинова од Велес, со стан на ул. „Сутјеска“ бр.1/10, е определена за вешто лице од областа на геологија;

18. Иван Цалев од Богданци, со стан на ул. „Атанас Бојков“ бр.8, е определен за вешто лице од областа на геологија;

19. Младен Костадинов од Гевгелија, со стан на ул. „7-ми Ноември“ бр.79/а, е определен за вешто лице од областа на земјоделие – лозароовоштарство;

20. Никола Кусинов од Гевгелија, со стан на ул. „Маршал Тито“ бр.92, е определен за вешто лице од областа на земјоделие – лозароовоштарство;

21. Марија Дамјаноска од Скопје, со стан на ул. „Сава Ковачев“ бр.47/4 –36, е определена за вешто лице од областа на земјоделие – сточарство;

22. Весна Никова од Скопје, со стан на ул. „Кукушка“ бр.8, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

23. Лидија Темелковска Костуранова од Битола, со стан на ул. „Питу Гули“ бр.47А, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

24. Елена Мелкова Стојчева од Гевгелија, со стан на ул. „Гоце Делчев“ бр.50, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

25. Виолета Петрушевска од Скопје, со стан на ул. „Партизанска“ бр.8/35, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

26. Јана Гугуловска од Скопје, со стан на ул. „Димче Мирчев“ бр.22, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

27. Анета Партинова од Скопје, со стан на ул. „Козле“ бр.88 1/1, е определена за вешто лице од областа на архитектура;

28. Живко Калков од Скопје, со стан на ул. „Партизански одреди“ бр.62-2/24, е определен за вешто лице од областа на машинство;

29. Сања Поповиќ Косиќ од Скопје, со стан на ул. „11-ти Октомври“ бр.14/2-17, е определена за вешто лице од областа на машинство;

30. Павле Гугуловски од Скопје, со стан на ул. „Димче Мирчев“ бр.22, е определен за вешто лице од областа на машинство;

31. Горан Тавчиоски од Скопје, со стан на ул. „Страшо Пинџур“ бр.7-3/46, е определен за вешто лице од областа на електротехника;

32. Мирјана Бабамова од Скопје, со стан на ул. „Атинска“ бр.12-2-3, е определена за вешто лице од областа на стоматологија;

33. Катица Николовска Прнаркова од Гевгелија, со стан на ул. „Маршал Тито“ бр.33-1/8, е определена за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

34. Ангел Проев од Гевгелија, со стан на ул. „Радован Ковачев“ бр.25, е определен за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

35. Лиле Делицакова од Гевгелија, со стан на ул. „Маршал Тито“ бр.1, е определена за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

36. Ленче Џундова од Гевгелија, со стан на ул. „Илинденска“ бр.3/15, е определена за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

37. Зоран Чавдаров од Богданци, со стан на ул. „Страшо Пинџур“ бр.38, е определен за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

38. Санда Шутова од Богданци, со стан на ул. „Крушевска“ бб, е определена за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

39. Марија Илиева од Гевгелија, со стан на ул. „Коле Неделковски“ бр.18/8, е определена за вешто лице од областа на материјално – финансво работење;

40. Друштво за услуги – Завод за вештачење ДОО-ЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.3/2-16, е определено за вешто лице од областа на материјално – финансво работење.

Од Основниот суд Гевгелија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1590.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007 и 161/2008), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2009 година, во однос на месец мај 2009 година, е пониска за 1.7%.

2. Исплатата на платите за месец јуни 2009 година, во однос на месец мај 2009 година, работодавачите од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

